

Врз основа на член 23 став (1) точка 2 алинеја 1 од Статутот на Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија бр.01-391/2 од 26 август 2011 година и бр.01-374/6 од 19 март 2019 година и член 22 став (1) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 116/19 и 93/21) Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 21 април 2022 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. Со ова решение престанува да важи Решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија од обновливи извори на енергија, бр.03-853/2 од 13 октомври 2010 година издадена на Друштво за производство, трговија и услуги Мали Хидро Електрани ГОРНО БЕЛИЧКИ ИЗВОРИ ДОО Скопје за мала хидроелектрана „МХЕ Белица 1“.
2. Ова решение да се достави до Друштво за производство, трговија и услуги Мали Хидро Електрани ГОРНО БЕЛИЧКИ ИЗВОРИ ДОО Скопје, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, операторот на пазарот на електрична енергија и операторот на електродистрибутивниот систем.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“, и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а ќе отпочне да се применува од 22 мај 2022 година.

Образложение

Друштво за производство, трговија и услуги Мали Хидро Електрани ГОРНО БЕЛИЧКИ ИЗВОРИ ДОО Скопје е носител на Одлука за одобрување на користење на повластени тарифи за купопродажба на електрична енергија произведена во мала хидроелектрана УП1 бр. 08-46 од 1 ноември 2010 година донесена од страна на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 144/10) и Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија од обновливи извори на енергија бр.03-853/2 од 13 октомври 2010 година донесено од страна на Агенцијата за енергетика на Република Македонија за мала хидроелектрана “МХЕ Белица 1”, упишан во Регистрот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија коишто користат повластена тарифа, со период на важење од 13 октомври 2010 до 13 октомври 2030 година, со регистарски број: ПП-ХЕ-6373720-ОЕМКЦЦ2707201000005-/10.

Согласно член 20 став (1) алинеја 2) како и член 21 став (1) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа Друштвото за производство, трговија и услуги Мали Хидро Електрани ГОРНО БЕЛИЧКИ ИЗВОРИ ДОО Скопје до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Барање за престанок на статус на повластен производител на 22 март 2022 година со арх.бр. УП1 08 46. Во прилог на барањето друштвото ја достави следната документација:

- Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа за купопродажба на електрична енергија произведена во мала хидроелектрана УП1 бр. 08-46 од 1 ноември 2010 година донесена од страна на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за мала хидроелектрана “МХЕ Белица 1”,
- Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија од обновливи извори на енергија бр.03-853/2 од 13 октомври 2010 година донесено од страна на Агенцијата за енергетика на Република Македонија,
- Одлука за продавање на електрична енергија произведена од МХЕ Белица 1 и МХЕЦ Белица 2 на слободен пазар донесена на собир на содружници на Друштвото за производство, трговија и услуги Мали Хидро Електрани ГОРНО БЕЛИЧКИ ИЗВОРИ ДОО Скопје од страна на Друштвото Езеро МХЕ ДОО Скопје и ЈП Водовод и Канализација Струга правен следбеник на МЈП Проаква Струга, заведена со архивски бр.03-249/1 од 16 март 2022 година.

Согласно член 21 став (2) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа, а имајќи го во предвид денот на поднесување на Барањето за престанок на статус на повластен производител арх.бр. УП1 08-46 од 22 март 2022 година, Регулаторната комисија за енергетика го утврди датумот на престанок на Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија од обновливи извори на енергија бр.03-853/2 донесено од страна на Агенцијата за енергетика на Република Македонија од 13 октомври 2010 година

Имајќи го на предвид горенаведеното, а врз основа на член 22 став (1) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 116/19 и 93/21), Регулаторната комисија за енергетика донесе Решение за престанок за важење на решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија од обновливи извори на енергија за “МХЕ Белица 1”.

Согласно горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика одлучи како во диспозитивот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот.

УП1 бр. 08-100/22
21 април 2022 година
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

Марко Бислимоски